

# ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ

## Предмет на законот

### Член 1

Со овој закон се уредуваат видовите на финансиска поддршка на инвестициите, висината на финансиската поддршка, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Македонија.

### Член 2

Овој закон претставува шема на помош согласно прописите со кои се уредува контролата на државната помош.

## Цел на законот

### Член 3

Целта на овој закон е поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија преку поддршка на инвестициите за зголемување на конкурентноста на македонската економија и вработувањето.

## Значење на употребени поими

### Член 4

Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Давател на државна помош“ е Владата на Република Македонија,;
2. „Деловен субјект“ е правно лице регистрирано во Регистар на трговски друштва во Централен Регистар на Република Македонија;
3. „Даночен обврзник“ е секој субјект којшто согласно закон дефиниран како таков;
4. „Даночен орган“ е орган на државната управа кој извршува управни и други стручни работи утврдени со закон;
5. „Добавувач“ е секој деловен субјект кој не е капитално или на било кој друг начин согласно закон поврзан со корисникот на финансиската поддршка од овој закон и кој врши претходни процеси и операции врз производот кој се доставува и вградува во производот на корисникот на финансиската поддршка;
6. „Државна помош“ е помош доделена од давателот на државната помош во форма на финансиска поддршка согласно овој Закон.
7. „Оправдани трошоци,“ се трошоци за вложувања во материјални и нематеријални средства и/или трошоци за плата за новосоздадените работни места;
8. „Оправдани инвестициски трошоци,“ се трошоци за вложувања во материјални и нематеријални средства за потребите на инвестицискиот проект;

9. „Материјални средства” се сите средства како земјиште, згради, опрема, постројки и машини потребни за реализација на инвестицискиот проект;
10. „Нематеријални средства” се вложувања во трансфер на технологија, стекнување патенти, лиценци, знаење и искуство (know-how), други права од интелектуална сопственост признаени во националното законодавство во земјата на потекло на правото односно во Република Македонија или непатентирано техничко знаење потребни за реализација на инвестициски проект;
11. “Трошоци за плата” е вкупната сума како бруто плата која корисникот на финансиската поддршка треба да ја плати за работните места директно создадени за реализација на инвестицискиот проект;
12. “Висина на финансиска поддршка” е износ на поддршката изразен како процент од оправдани инвестициски трошоци или од оправдани трошоци за исплата на плати за ново создадени работни места;
13. “Корисник на финансиска поддршка” е секој деловен субјект на кој му е доделена финансиска поддршка за реализација на инвестицискиот проект согласно овој закон;
14. „Продуктивни почетни инвестиции“ се инвестиции во материјални и/или нематеријални средства поврзано со:
  - основање на нов деловен субјект;
  - проширување на капацитетот на производството на постојниот деловен субјект ;
  - воведување на нови производи;
  - суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојниот деловен субјект , и
  - стекнување на основни средства од деловен субјект кој е во постапка на стечај или ликвидација, под услов истите да се купени од субјект кој што не е во капитална или друга поврзаност согласно закон со субјектот од кој се купуваат средствата;
15. „Нова машина“ е секоја машина, опрема или постројка произведена не порано од 2 години од датумот на купување, која не е претходно користена (неамортизирана) и е набавена од корисникот на финансиската поддршка под реални пазарни услови и цена утврдени согласно Меѓународни сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија.
16. “Инвестициски проект” се сите активности кои ќе бидат превземени од деловниот субјект и кои вклучуваат инвестиции во изградба на нови односно адаптација, реконструкција или доградба на веќе постоечки објекти, набавка на опрема, машини и постројки и отварање на нови работни места согласно деловниот план.
17. „Голем инвестициски проект“ е инвестициски проект со вредност над 50.000.000 евра во денарска противвредност
18. „Почеток на реализација на инвестициски проект“ е почетокот на градежни работи поврзани со инвестицискиот проект во кои не спаѓаат обезбедување

дозволи, изработка на физибилити студии и слични активности за што корисникот на финансиската поддршка го известува барателот, првиот правно обврзувачки акт за нарачка на опрема односно правно обврзувачки акт воопшто поради кој инвестицијата неможе да се реституира во претходна состојба.

### **Времетраење на инвестициски проект**

#### **Член 5**

Инвестицискиот проект за кој се доделува финансиска поддршка согласно овој закон не може да трае подолго од 5 години од денот на започнување на реализација на проектот.

### **Обврска за пријавување на големи проекти**

#### **Член 6**

(1) Сите инвестициски проекти со оправдани инвестициски трошоци кои надминуваат 50 милиони евра во денарска противвредност, давателот на државната помош задолжително ги пријавува до Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно закон.

### **Кумулација на финансиската поддршка**

#### **Член 7**

(1) Вкупната финансиската поддршка која може да биде исплатена согласно овој и друг закон не може да надмине 50% од висината на реализираните оправдани трошоци.

(2) Ограничувањето од став (1) на овој член не се однесува на финансиска поддршка која се доделува и исплатува за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување.

### **Субјекти кои можат да бидат корисници на финансиска поддршка**

#### **Член 8**

Субјекти кои можат да бидат корисници на финансиска поддршка се деловни субјекти:

- кои вршат производствени дејности и
- кои оствариле пораст на приходите од дејност во последната година во однос на просекот од претходните три години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години од денот на доставување на барање за доделување на финансиска поддршка и
- кои имаат ист просечен број односно пораст на просечниот број на вработени во последната година во однос на просекот од претходните три години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години од денот на доставување на барање за доделување на финансиска поддршка.
- Субјектот кој ќе се стекне со право да користи финансиска поддршка согласно став 1 на овој член ќе го користи правото ако постојано и кумулативно ги исполнува условите предвидени во ставот 1 од овој закон.

## **Субјекти кои не можат да бидат корисници на финансиска поддршка**

### **Член 9**

(1) Финансиска поддршка согласно овој закон не може да биде доделена на:

- 
- Правни лица кои вршат дејности од јавен интерес утврдени со закон;
- субјекти кои вршат лиценцирана дејност;
- субјекти кои вршат регулирана дејност;
- субјекти кои вршат трговски дејности (големопродажба и малопродажба), вклучувајќи изградба и управување со трговски центри за малопродажба;
- субјекти кои вршат услуги;
- Слободни професии (адвокати, лекари, архитекти, сметководители, ревизори, нотари, извршители и друго);
- субјекти корисници на право на концесии, ако им е тоа доминантна дејност;
- Банкарски и небанкарски финансиски институции;
- Субјекти кои користат субвенции, а кои вршат дејности од областа земјоделство и рибарство;
- Субјекти кои вршат дејности поврзани со наменско производство (вооружување и воена опрема);
- Субјекти кои произведуваат односно тргуваат со акцизна стока;
- Субјекти кои приредуваат игри на среќа;
- Субјекти кои вршат градежни дејности поврзани со изградба и продажба на станови и станбени згради и тоа само за делот на градежната дејност изградба и продажба на станови ;
- Субјекти кои обавуваат дејности од областа на информациско-комуникациски услуги освен ако дејноста е поврзана со воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување;

## **Ограничување на финансиска поддршка**

### **Член 10**

Финансиска поддршка за реализација на инвестициски проект согласно овој закон не може да се додели на деловен субјект во технолошко индустриски развојни зони за исти оправдани трошоци како и на други деловни субјекти надвор од технолошко индустриски развојни зони за исти оправдани трошоци за кои веќе е доделена државна помош.

## **Реализација на финансиската поддршка**

### **Член 11**

Финансиската поддршка се доделува за инвестиции и подобрување на конкурентноста, а се исплаќа во тековната година за позитивни деловни резултати од претходната година.

Финансиската поддршка која се доделува на деловните субјекти ќе се реализира на годишно ниво со директна исплата на сметката на корисникот на начин и постапка утврдена со овој закон и согласно склучениот Договор за финансиска поддршка.

## **Финансиска поддршка за инвестиции**

### **Член 12**

Видови на финансиска поддршка за инвестиции се:

- Поддршка за создавање на нови вработувања;
- Поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од Република Македонија;
- Поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување;
- Поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес;
- Поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи; и
- Поддршка за откуп на средства од претпријатија во потешкотии.

## **Финансиска поддршка за конкурентност**

### **Член 13**

Видови на финансиска поддршка за конкурентност се:

- Поддршка за деловни субјекти кои ја зголемиле својата конкурентност на пазарот;
- Поддршка за деловни субјекти освојување на пазари и пораст на продажба.

## **Финансиска поддршка за нови вработувања**

### **Член 14**

(1) Финансиската поддршка за нови вработувања се доделува за нови вработувања на државјани на Република Македонија со полно работно време,

(2) Деловен субјект кој ќе исплаќа континуирано месечна нето плата која е најмалку за 50% повисока од минималната нето плата предвидена со Законот за минимална плата во Република Македонија има право на финансиска поддршка во износ од 20% од исплатената месечна нето плата за секое ново вработување во текот на претходната година.

(3) Максималниот годишен износ на финансиската поддршка од ставот (2) на овој член кој може да се додели за едно ново вработување изнесува 4.400,00 евра. Максималниот годишен износ на финансиската поддршка се утврдува во зависност од денот на склучување на договорот за вработување.

(4) Финансиската поддршка од ставот (2) на овој член не може да се доделува за временски период подолг од пет години сметано од денот на склучување на договорот за вработување.

## **Услови за доделување на финансиска поддршка за ново вработување**

### **Член 15**

За остварување на финансиска поддршка од членот 14 од овој закон деловниот субјект треба да ги исполни следните услови и тоа:

1. да оствари раст на приходи од дејноста и на просечниот број на вработените во однос на остварениот приход и просечниот број на вработени согласно член 8 од овој закон; и

2. најмалку 75% од нововработените лица во текот на годината за која се бара финансиска поддршка треба да се лица кои исполнуваат најмалку еден од подолу наведените услови и тоа:

- најмалку 3 месеци пред вработувањето да немале засновано работен однос;
- најмалку 12 месеци пред вработувањето да не биле вработени кај корисникот на финансиската поддршка или во поврзан деловен субјект;
- прв пат засноваат работен однос;
- последниот работен однос им престанал поради отварање на стечајна или ликвидациона постапка; или
- непосредно пред вработувањето бил вработен во јавна или државната администрација.

### **Финансиска поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи регистрирани во Република Македонија**

#### **Член 16**

(1) Финансиската поддршка се однесува за воспоставување и унапредување на деловната соработка со добавувачи регистрирани во Република Македонија.

(2) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член се однесува на деловни субјекти кои вршат дејност во технолошко индустриските развојни зони, кои ќе набават и вградат производи од добавувачи регистрирани во Република Македонија во крајниот производ наменет за извоз.

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член ќе биде во износ од 1% од вредноста на вкупно извршените набавки под услов 15% од вкупниот произведен инпут во претходната година, да биде извршен од добавувачи регистрирани во Република Македонија.

(4) Максималниот годишен износ на финансиската поддршка од ставот (3) на овој член не може да изнесува повеќе од 300.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на РМ на денот на исплатата.

(5) Деловната соработка од ставот 1 на овој член се утврдува согласно процентуалниот удел на набавките на производни инпути од добавувачите. Во овие инпути не се земаат во предвид набавки извршени од јавни претпријатија (електрична енергија, горива, гас, вода, комуналии, телеком услуги, и сл.) како и адвокатски, сметководствени или консултантски услуги.

(6) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член не може да се доделува за временски период подолг од 7 години од датумот на започнувањето на користење на истата.

**Услови за доделување на финансиска поддршка за воспоставување и  
унапредување на соработка со добавувачи регистрирани во Република  
Македонија**

**Член 17**

За остварување на правото на финансиска поддршка од членот 16 од овој закон треба да бидат исполни следните услови и тоа:

- корисникот да оствари раст на приходи од дејноста и на просечниот број на вработените во однос на остварениот приход и просечниот број на вработени согласно член 8 од овој закон, и
- корисникот да реализирал набавка од добавувач регистриран во Р. Македонија кој не е капитално или на било кој начин поврзан со корисникот на финансиската поддршка и кој врши претходни процеси и операции врз производниот инпут.

**Обврска за одржување на дејноста**

**Член 18**

Корисникот на финансиската поддршка од членот 16 од овој закон има обврска да ја оддржи дејноста најмалку 3 години сметано од последната година за која е исплатена финансиската поддршка.

**Финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за  
технолошки развој и истражување**

**Член 19**

(1) Финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување се доделува за воспоставување на одделенија, центри или друг облик на организациска структура, во кои се реализираат одржливи истражувачки и развојни проекти и се ангажира висококвалификуван персонал со цел стекнување на нови знаења и вештини за развој на нови производи, производни процеси или услуги, или за значително подобрување на постојните производи, производните процеси и услуги-во производните дејности.

(2) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член се доделува на деловни субјекти кои ќе формираат самостојни организациони облици за технолошки развој и истражување, или ќе ги формираат како дел од постојната организациона структура.

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член изнесува до 50% од вкупните оправдани трошоци за индустриско истражување по корисник од кои 30% се доделуваат за инвестициски трошоци од став 4, алинеја 1 на овој член, но не повеќе од 1.000.000,00 евра по проект за кој се генерирани инвестициски трошоци.

(4) Оправдани инвестициски трошоци од ставот (1) на овој член се:

- трошоци за инструменти и опрема кои се користат за потребите на истражувачкиот проект;

- трошоци за згради и земјиште на кое ќе се воспостави организационен облик за технолошки развој;
- трошоци за договорно истражување, техничко знаење и патенти купени или лиценцирани од страна на надворешни извори по пазарни цени;
- дополнителни трошоци настанати директно како резултат на истражувачки проекти и
- други оперативни трошоци, вклучувајќи ги и трошоците за материјали, набавки и слични производи настанати директно како резултат на истражувачката дејност.

(5) Финансиската поддршка од ставот (3) на овој член се доделува за временски период не подолг од пет години сметано од годината во кое е поднесено првото барање за доделување на истата.

### **Услови за доделување на финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување**

#### Член 20

(1) За остварување на правото на финансиска поддршка од членот 19 од овој закон деловниот субјект треба да ги исполни следните услови и тоа:

- да оствари раст на приходи од дејноста и на просечниот број на вработените во однос на остварениот приход и просечниот број на вработени согласно член 8 од овој закон - претежната дејност на деловниот субјект да е од областа на производство;
- активностите и резултатите на организациониот облик за технолошки развој и истражување да се применливи во производство;

(2) Корисникот на финансиската поддршка треба да го задржи просечниот број на нововработени доколку користел финансиска поддршка за исплата на нето платите од член 15 од овој закон, за период од најмалку 3 години од последната година за која е исплатена финансиска поддршка.

### **Финансиска поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес за Република Македонија**

#### Член 21

Инвестициски проекти од значаен економски интерес за Република Македонија се:

- инвестиција од најмалку 4.000.000,00 евра и најмалку 300 нови работни места;  
или
- инвестиција од најмалку 20.000.000,00 евра;

#### Член 22

(1) Финансиската поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес за Република Македонија се состои од:



- Поврат на платен персонален данок на доход од платите на вработени државјани на Република Македонија
- Поврат на платен данок на добивка
- парични средства во износ до 10% од реализираниот износ на инвестицијата (материјални и нематеријални средства) предвидена со договор за делот реализиран во претходната година, но не повеќе од 1.000.000 евра
- парични средства во износ од 2.000 евра за секој вработен за кој е исплатена нето плата од најмалку 18.000,00 денари за деловен субјект кој вработува до 300 лица;
- парични средства во износ од 3.000 евра за секој вработен за кој е исплатена нето плата од најмалку 18.000,00 денари за деловен субјект само за делот на вработените од 301 до 500 лица;
- парични средства во износ од 3.500 евра за секој вработен за кој е исплатена нето плата од најмалку 18.000,00 денари за деловен субјект само за делот на вработените од 501 - 1000 лица;
- парични средства во износ од 4.000 евра за секој вработен за кој е исплатена нето плата од најмалку 18.000,00 денари за деловен субјект само за делот на вработените од 1001 - 2000 лица.

(2) Финансиската поддршка од став 1, алинеи 1 и 2 од овој член не може да се додели на корисници кои користат финансиска поддршка од ист вид согласно Законот за технолошко - индустриски развојни зони.

(3) Финансиската поддршка од став 1, алинеја 3 од овој член не може да се додели на корисници кои користат финансиска поддршка од членот 25 од овој Закон.

(4) Финансиската поддршка од став 1, алинеи 4,5,6 и 7 од овој член не се доделува на корисници кои користат финансиска поддршка од членот 14 од овој Закон.

### **Период на користење на финансиска поддршка**

#### **Член 23**

(1) Финансиската поддршка од член 22 став (1) алинеја 1 од овој закон се остварува на годишно ниво во времетраење од 10 години сметано од месецот за кој прв пат била исплатена плата на вработените, но не подоцна од 1 година од моментот на склучување на Договорот за финансиска поддршка,

(2) Финансиската поддршка од член 22 став (1) алинеја 2 од овој закон се остварува на годишно ниво во времетраење од 10 години сметано од датумот кога деловниот субјект започнал со дејност, односно не подоцна од една година од годината на склучување на Договорот за финансиска поддршка,

(3) Финансиската поддршка од член 22 став (1) алинеја 3 од овој закон се остварува на годишно ниво за период од три години сметано од годината на склучување на договорот, односно од годината на започнување на инвестицискиот проект,

(4) Финансиската поддршка од член 22 став (1) алинеи 4, 5, 6, 7 на овој закон ќе се исплатува на годишно ниво еднократно сметано од годината на склучување на договорот, односно од годината на започнување на инвестицискиот проект.

(5) Корисникот на финансиската поддршка треба ја одржи инвестицијата и новосоздадените работни места за период од најмалку 5 години од последната година во која е завршен инвестицискиот проект.

### **Износ на финансиска поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес за Република Македонија**

#### **Член 24**

Финансиска поддршка на инвестициски проекти од значаен економски интерес од членот 21 од овој Закон изнесува:

- до 50% од вкупните оправдани инвестициски трошоци за инвестициски проект до 50.000.000,00 евра;
- до 25% од вкупните оправданите инвестициски трошоци за инвестициски проекти од 50.000.000,00 евра до 100.000.000,00 евра;
- до 17% од вкупните оправданите инвестициски трошоци за инвестициски проект над 100.000.000,00 евра.

### **Финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи**

#### **Член 25**

(1) Финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи е поддршка за деловни субјекти кои реализираат почетни или дополнителни инвестициски вложувања за набавка на нови машини и опрема или за инвестиции во објекти и земјиште неопходни за дејноста на корисникот.

(2) Максималниот годишен износ на финансиската поддршка од став 1 на овој член ќе изнесува 10% од реализираната инвестиција но не повеќе од 1.000.000,00 евра вкупно

(3) Финансиската поддршка од став 1 на овој член ќе се исплатува на годишно ниво за временски период од 5 години од датумот на започнување на инвестицискиот проект.

### **Услови за доделување на финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи**

#### **Член 26**

(1) За остварување на финансиска поддршка од членот 25 од овој закон деловниот субјект треба да не го намали просечниот број на вработени и приходите од дејноста на работењето под просекот во претходните 3 години, или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан или започнал со дејност.

(2) Корисникот на финансиската поддршка треба ја одржи инвестицијата за период од најмалку 5 години од последната година во која е завршен инвестицискиот проект.

### **Финансиска поддршка за откуп на материјални средства од деловни субјекти со потешкотии**

#### **Член 27**

(1) Финансиска поддршка за откуп на материјални средства од деловни субјекти со потешкотии се доделува на деловни субјекти кои ќе започнат инвестициски проект и откупиле материјални средства на деловен субјект во постапка на стечај или ликвидација кои ќе ги користат исклучиво во производствениот процес во рамки на инвестицискиот проект.

(2) Максималниот износ на финансиската поддршка од став (1) на овој член ќе изнесува 10% од трошоците за купување на материјални средства на деловниот субјект во стечај или ликвидација, но не повеќе од 1.000.000,00 евра.

(3) Финансиската поддршка од став (1) на овој член се исплатува еднократно во годината кога е започнат производствениот процес.

(4) Користењето на финансиската поддршка од став (1) на овој член го исклучува користењето на финансиска поддршка од членот 25 на овој Закон.

### **Услови за доделување на финансиска поддршка за откуп на средства од претпријатија во потешкотии**

#### **Член 28**

(1) За остварување на финансиска поддршка од членот 27 од овој закон корисникот треба да ги исполни следните услови и тоа:

- да е деловен субјект кој во период од последните 3 години пред отворањето на стечајната или ликвидационата постапка освен преку деловна соработка не бил поврзан на било кој начин со деловниот субјект кој е во постапка на стечај или ликвидација;
- да откупи материјални средства од деловниот субјект кој е во постапка на стечај или ликвидација и кој пред отворањето на постапката на стечај или ликвидација имало најмалку 50 вработени;

(2) Корисникот на финансиската поддршка да го одржи инвестицискиот проект за кој се откупени материјалните средства најмалку 5 години по датумот на започнување на инвестицискиот проект

### **Финансиска поддршка за деловни субјекти кои ја зголемиле својата конкурентност на пазарот**

#### **Член 29**

(1) Финансиската поддршка за деловни субјекти кои ја зголемиле својата конкурентност на пазарот се доделува за остварување на пораст на пазарна реализација.

(2)Максималниот износ на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член изнесува 10% од оправданите инвестициските трошоци но не повеќе од 1.000.000,00 евра годишно..

(3)Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член ќе се доделува на годишно ниво, но не повеќе од 5 години почнувајќи од започнување на инвестициски проект.

**Услови за доделување на финансиска поддршка за деловни субјекти кои ја зголемиле својата конкурентност на пазарот**  
Член 30

За остварување на финансиска поддршка од членот 29 од овој закон корисникот на финансиската поддршка треба да ги исполни следните услови и тоа:

- да оствари пораст на пазарната реализација во годината за која аплицира, за најмалку 5% повеќе од просекот во последните 3 години; и
- да оствари пораст на просечниот број на вработени и пораст на приходите од дејноста на работењето од најмалку 5% над просекот во претходните 3 години, или за пократок период во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со дејност (утврден согласно Договорот за финансиска поддршка).

**Финансиска поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба**  
Член 31

Финансиската поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба се доделува на деловни субјекти за оправдани трошоци за освојување на нови пазари и остварување на пораст во продажбата на новите пазари кои се однесуваат на:

- заеднички (организиран) настап на саеми во странство;
- заеднички (организиран) настап на деловни настани при посети на држави;
- деловни средби со фирми на странски пазари;
- истражување на странски пазари;
- сертифицирање на производите согласно барањата на странски пазари;
- подготовка за маркетиншки настап на странски пазари (изработка на промотивен материјал, каталози, брошури, дизајн на веб–страни)

(2)Максималниот износ на финансиската поддршка од став (1) на овој член ќе изнесува 20% од оправдани трошоци за освојување на нови пазари, но не повеќе од 30.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на РМ на денот на исплатата.

(3)Финансиската поддршка од став (1) на овој член не се однесува на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони.

(4)Финансиската поддршка од став ( 1) на овој член се исплаќа на годишно ниво, а ќе се доделува континуирано се до достигнување на максималниот износ од ставот 2 на овој член

## **Услови за доделување на финансиска поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба**

### **Член 32**

За остварување на финансиската поддршка од членот 31 од овој закон корисникот треба да оствари пораст на просечниот број на вработени и на приходите од дејноста на работењето над просекот во претходните 3 години, или за пократок период во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со дејност.

### **Член 33**

Финансиската поддршка согласно овој закон ја доделува Владата на Република Македонија .

Договорите за финансиска поддршка во име на Владата, а по претходно овластување од Владата, потпишува еден од следните потписници:

- Потпретседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација на економски ресори
- Министерот за економија
- Министрите без ресор задолжени за привлекување на странски инвестиции
- Директорот на Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони
- Директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот

Надлежен орган за спроведување на постапката за доделување на финансиска поддршка е:

- Агенција за странски инвестиции и поддршка на извозот
- Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони

Финансиската поддршка од членовите 14, 16, 19, 22, 25, 29 и 31 освен од член 22, став 1, алинеи 1 и 2, се одобрува до износот на средства за таа цел утврдени во буџетот за тековната година на институциите надлежни за исплата.

## **Постапка за доделување на финансиска поддршка**

### **Член 34**

(1) За доделување на финансиска поддршка согласно овој закон, деловниот субјект поднесува барање за користење на финансиска поддршка до надлежниот орган од член 33, став 3 од овој закон.

(2) Кон барањето се доставува Писмо на намери , детален деловен план за планиран инвестициски проект и финансиски извештај за последните три години или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан или започнал со дејност.

(3) Освен документите од став 1 на овој член надлежниот орган од член 33 од овој закон може да побара од подносителот на барањето да достави и други документи со

кои може да се потврдат податоци и факти наведени во Барањето за финансиска поддршка.

(3) Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член како и документацијата од став 3 на овој член ги пропишува министерот за економија.

#### Член 35

(1) Надлежниот орган од член 33, став 3 од овој закон најдоцна до крајот на тековниот месец за барањата пристигнати во претходниот месец ги разгледува барањето и доставената документација, прави административна проверка со првична оценка на поднесените барања и составува писмен извештај за разгледаните барања.

(2) Надлежниот орган од член 33, став 3 на овој закон до Комисијата за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции (во понатамошниот текст: Комисија за евалуација) ги доставува Извештајот од ставот 1 на овој член со сите барања со потребната документација кои ги исполнуваат условите согласно овој закон за доделување на финансиска поддршка.

(3) Комисијата за евалуација од ставот 2 на овој член ја сочинуваат по еден член од Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија, Кабинет на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, Кабинети на министрите без ресор задолжени за странски инвестиции, Кабинет на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија, Министерство за економија, Министерство за финансии, Дирекција за технолошко-индустриски развојни зони, Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот. На членовите на Комисијата за евалуација им следува надоместок. Со Комисијата претседава членот од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија.

(4) За начинот на својата работа Комисијата за евалуација донесува Деловник за работа.

(5) Комисијата за својата работа најмалку двапати годишно доставува Извештај за својата работа до Владата на Република Македонија

(6) Комисијата за евалуација ги разгледува добиените барања и документацијата и нацрт договорот од став 1 на овој член и во рок од 15 дена од приемот на истите изготвува Извештај. Извештајот содржи: број на добиени барања, видот на финансиската поддршка и висината на финансиските средства потребни за доделување на истата, листа на деловните субјекти и инвестициските проекти чии барања ги исполнуваат условите за склучување на договор за финансиска поддршка, како и мислење за исполнетост на услови за добивање финансиска поддршка согласно овој закон. Извештајот треба да биде потпишан од најмалку две третини од сите членови на Комисијата.

(7) Извештајот од став 6 на овој член, а се доставува до надлежниот орган од член 33 на овој закон во рок од 15 дена од приемот на документацијата од став 2 на овој член.

#### Член 36

Надлежниот орган од член 33 од овој закон до Владата на Република Македонија врз основа на Извештајот на комисијата за евалуација од член 34 став 6 од овој закон,

доставува нацрт договор за добивање согласност за доделување на финансиска поддршка, при што овластува и потписник на договорот .

### **Договор за финансиска поддршка**

#### **Член 37**

(1) Договорот за доделување на финансиска поддршка особено ги содржи следните елементи:

- договорни страни;
- предмет на Договор за доделување на финансиска поддршка;
- видот на финансиската поддршка која се доделува со Договор за доделување на финансиска поддршка;
- права и обврски на договорни страни;
- рокови за исполнување на превземни права и обврски;
- начин на исплата на финансиската поддршка;
- одредби во случај на неисполнување на преземени обврски;
- одредби за решавање на спорови.

(2) Договорот за финансиска поддршка кој не ги содржи елементите од став (2) на овој член е ништовен.

### **Известување и евиденција за склучен договор за финансиска поддршка**

#### **Член 38**

Потписникот на договорот за доделување на финансиска поддршка е должен веднаш да достави примерок од склучениот договор до Дирекција за технолошко индустриски развојни зони и Комисија за заштита на конкуренција.

Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони води евиденција за финансиската поддршка за која склучиле договор и во име на давателот на финансиската поддршка да доставува годишен извештај до Комисија за заштита на конкуренција еднаш годишно.

### **Исплата на финансиска поддршка**

#### **Член 39**

(1) Корисникот на финансиската поддршка кој ги исполнил условите согласно Договорот за финансиска поддршка најдоцна до 30 јуни во тековната година за исплата на средства согласно склучениот Договор за финансиска поддршка доставува барање со потребната документација за исплата на финансиската поддршка до надлежниот орган од член 33 од овој закон. Доколку надлежниот орган не е потписник на договорот за финансиска поддршка барањето за исплата до Владата на Република Македонија се доставува преку надлежниот орган од член 33 од овој закон .

(2) Надлежниот орган за исплата од ставот 1 го разгледува Барањето за исплата на финансиска поддршка и откако ќе утврди дека се исполнети условите за користење на финансиска поддршка предвидени во овој закон ќе изврши исплата на износот кој му следува на корисникот не подоцна од 60 дена од денот на поднесување на комплетно барање за исплата.

(3)Формата и содржината на барањето и потребната документација од став 1 на овој член ги пропишува министерот за економија.

**Надзор**  
Член 40

Надзор над примената на овој Закон врши Министерството за економија.

**Преодни и завршни одредби**  
Член 41

Деловните субјекти кои ќе склучат договори за финансиска поддршка од денот на влегувањето во сила на овој закон до крај на јули 2018 година, можат да поднесат барања за исплата на финансиската поддршка за реализираните оправдани инвестициски трошоци согласно овој закон најдоцна до 30.11.2018 година.

**Донесување на поблиски прописи**  
Член 42

Подзаконските акти, предвидени во овој закон, ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

**Примена на одделни одредби**  
Член 43

(1)Деловните субјекти кои се корисници на технолошко индустриски развојни зони и кои до денот на влегувањето во сила на овој Закон имаат склучено договори за државна помош согласно Закон за технолошко индустриски развојни зони и кои ги исполнуваат условите предвидени во овој закон можат да поднесат барање за доделување на финансиска поддршка.

(2)Деловните субјекти кои до денот на влегувањето во сила на овој Закон кои имаат склучено договори за државна помош согласно Закон за контрола на државна помош и кои ги исполнуваат условите предвидени во овој закон можат да поднесат барање за доделување на финансиска поддршка.

**Влегување во сила**  
Член 44

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.